

№ 2602 СРЕДА 18 ФЕВРУАРИ 2009 **Вест**

## ЛИКОВНА



## УМЕТНОСТ

СОЊА  
АВАЦИЕВА

### Со камера џрошиш мишралезош

(За Марко Георгиев, самостојна изложба на новинарска фотографија, Мала станица)

Присуствувајќи на импозантниот број посетители на овојворањето на изложбата на Марко Георгиев (р. 1974) веројатно се аргументира со љубитејќи го да се види / доживее досега највисокиот досег на еден македонски фоторепортер во светот ( "Њујорк тајмс", АП, "Стар лецер", "Геш", ВПН и др.). Но малкумина од нив знаат дека овој автор е ликовен уметник што се реализирал низ повеќе изложби, претежно слободен фоторепортер во САД. Вреднувањето и штолкувањето на неговите фотографии неизбежно се во корелација со овој факт. На изложбата се претставени неколку циклуси (актуелната војна во Ирак, етничка војна во Непал, последиците од ураганот Катрина во Њу Орлеанс, сцени од модни ревии). Сите, освен последниот циклус, се нарации за опасността и авантуријата. Можеби недостатоштвото возвбудливите фотографии на не помалку ризичните патиштавија на автоворовите по след низ апаратот - истиоте визури од неговите патрајлерски лентови. Тематскиот фокус е во концепција на највознемирувачкиот несреки на денешнината: милиаризмот и природниот катастрофи - два домена со заеднички именител во човечката неодговорност. Георгиев исказува револти кон моралната деградација на цивилизираниот единка, но синхронно и несогласие со инсистирањето кон што е можно повородостојно и подрасничко прикажување на спровоцираните во сликањето на воениоте сцени (Да Винчи), односно несогласие со клишираното мислење дека "фотографиите кои го претставуваат страдањето не би требало да бидат убави... бидејќи го одвлекуваат внимание од сериозните теми" (Сузан Сондаг). Во делата на Георгиев илјадни шоки сознанието дека сме ја досегнаташте точката на возбуда при гледање и на реалното и на медиумски невозможното на силство, дека сме атайично здрвени од најморбидните глешки и оши ни треба естетика на глешката за да ги вратиме емоциите во ибра и да ја размрдаме етичката димензија во нас. На тој начин, одговарајќи на грубоста со убавина, авторот го менува гледањето кај консуматорите, и шокот што е она магично јадро што и што во реномираното "Њујорк тајмс" го доживеал како нов бран на свежина во новинарската фотографија. Оваа диверзија се исчистува во естетизираниите глешки на јесочните бури во иракскиот ареал, аналогно на скумрио-ефектите во сликарството; во што ли осветилениите засолните на бегалци што изледаат како излезени од ашелјето на Рембрант; во енформелскиите визии на штолнатата во сцените од граѓанскаата немира во Непал: во обезлукените декириковски урбани пејзажи или во "инсталациите со луѓе и алишта" во пренаселените иракски затвори. Георгиев во кадриите ја вградува пратмата, акумулирана низ аналитичките прашетки во филмот, сликарството, електронските и други медиуми. Деликатните нарации на опасната актуелност со обвиненија без морализаторски лекции, се ошверен простор за прорив на нашето сочувство во маките на спрадалниците. Сочувството е мал знак дека сме надвор од шаборот на насилието. Но дали со слоганот ние не сме (како) што треба дефинитивно да заврши нашиот ангажман?